

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

**ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
2012-2017**

Март 2015

Активност	Одговорни институции	Индикатори	Временска рамка	Буџет
Спроведување на родово буџетска анализа, формулирање	МТСП Ресорните	-Најмалку една програма по буџетски корисник е	2015	Нема фискални импликации

на препораки и показатели за можни промени во програмите на ресорните министерства, ЕЛС и Град Скопје од родова перспектива	министерства ЕЛС и Град Скопје	анализирана - Формулирани показатели поделени по пол - Развиени препораки вклучени во развојот на натамошните програми и политики		
Изработка на годишен извештај за спроведените родово буџетски анализи на програми во ресорните министерства, ЕЛС и Град Скопје и дистрибуција на истиот со материјалот за подготовка на Буџетот за следната година	МТСП Ресорните министерства ЕЛС и Град Скопје	- Изработен и дистрибуиран годишен извештај за спроведените родово буџетски анализи на програмите во ресорните министерства, ЕЛС и Град Скопје - Објавен извештај на веб страната на МТСП	2015	Нема фискални импликации
Следење на имплементацијата на препораките од родово буџетската анализа врз основа на дефинираните показатели	МТСП и Интерресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите	- Воспоставен систем за мониторинг и евалуација - Број на буџетски корисници кои ги вклучуваат препораките во своите програми	2015	Нема фискални импликации
Иницирање на родово буџетски анализи на локално ниво на 10 ЕЛС	МТСП и ЕЛС	-број на селектирани програми -број на анализирани програми - број на изработени буџетски изјави	2015	Буџет на UN women
Дополнување на буџетски циркулар со насоки за мерење на ефективност на буџетските и владините програми кон потребите на мажите и жените	МФ, МТСП, ОДУ	- дополнети Насоки за подготовка на предлог буџетски пресметки - број на буџетски корисници кои ги	2015	Нема фискални импликации

		имплементираат насоките од буџетскиот циркулар		
Дополнување на Упатството за подготовка на стратешки план	ГС, МТСП, организациони облици за стратешко планирање во ОДУ	- интегрирана родова перспектива во Упатството за подготовка на стратешки план - број на ОДУ чии програми во стратешкиот план се родово чувствителни	2015	Нема фискални импликации
Следење и анализа на имплементацијата на Законот за еднакви можности од аспект на РОБ	МТСП, органите на државната управа, КЕМ во Собрание на РМ и граѓанскиот сектор	Изработка на извештаи и информации	2015	Нема фискални импликации
Организирање на промотивни активности (конференции, дебати, јавни расправи и други настани)	МТСП, ОДУ, ЕЛС, КЕМ во Собрание на РМ	Број на организирани настани на национално и локално ниво	2015	Нема фискални импликации